



Прва детска амбасада во светот Меѓаши Информатор бр. 33

Јули - Септември
2008
Бушавко бр. 33



1. Реакции по повод случаите на педофилија во Република Македонија

До кога судните ќе им досудуваат на педофилите најблагите казни!

- Барање одговорност од државните институции во заштита на децата и построги казни за сторителите; (26.06.2008) [повеќе](#)

- Барање за одземање родителско право и кривично гонење за сексуална злоупотреба на дете; (18.07.2008) [повеќе](#)

- Реакција по повод случаите на педофилија во Велес и Кичево; (22.08.2008) [повеќе](#)

- Револт и незадоволство од малите казни затвор за педофилите; (02.09.2008) [повеќе](#)

- Реакција за изречената пресуда – 15 години затвор за педофилот од Богомила; (24.09.2008) [повеќе](#)

- Натписи во дневниот печат за реакциите на Амбасадата Меѓаши врзани за последните случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија во Р. Македонија;



2. Акцијата ”Питачење” спроведена од Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика

- Натписи во весниците по повод реакцијата на Меѓаши за акцијата ”Питачење” [повеќе](#)

3. Интервју на М-р Драги Змијанац за новинарската агенција ”Фокус” – Република Бугарија 25.09.2008 [повеќе](#)

4. Детето е сведок кој бара посебна грижа

- Промоција на книгата ”Одам на суд” [повеќе](#)

- Детство без насилство- Регионална програма за подобар систем на детска заштита во Источна Европа [повеќе](#)

5. Кампања за обезбедување Фонд за поддршка на деца и млади на ЦИРА и Амбасадата Меѓаши

- жртви на сексуална злоупотреба и педофилија” [повеќе](#)

6. Децата и интернетот

- Активности поврзани со проектот „Безбедност и заштита на децата и нивните права на интернет – CRISP” [повеќе](#)

- Втората интернационална конференција „Децата и младите – безбедно на интернет” – Варшава, Полска [повеќе](#)



7. Извештаи од работата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1222 [повеќе](#) и Бесплатната правна служба; [повеќе](#)



8. Детски работилници

1.) Уписи во Детските работилници за новата учебна 2008/2009 година [повеќе](#)

2.) Летни циркуски работилници – Членовите на Амбасадата Меѓаши за време на летниот распуст научија дел од циркуските вештини; [повеќе](#)

3.) Доделување дипломи за завршувањето на Детските работилници за учебната 2007-2008 [повеќе](#)

4.) Речен фестивал на реката Вардар [повеќе](#)



9. Добротворни акции, поддршки, спонзорства

1.) Извештај од доброволен прилог од касички јуни – септември 2008 година; [повеќе](#) 2.) Донација од Подравка; [повеќе](#)



3.) Доброволен прилог од граѓани и социјано одговорни фирми [повеќе](#)

4.) Апели за помош [повеќе](#)

10. Учества:

- Основна обука за недискриминација, Скопје, од 10 до 12 јуни 2008 година [повеќе](#)

- Младински камп за културна размена, почитување и толеранција- Бачки Моноштор, Сомбор, Србија од 21 до 31 јуни 2008 година [повеќе](#)

- Земја без граници 2008 – Како облак, од 25 до 30 август 2008 година [повеќе](#)

11. Новости

- Водич и постер за родителите и наставниците насочени кон превенција од педофилија во Р. Македонија [повеќе](#)

- Формирана нова Пан-европско – магребска организација за борба против искористувањето на детскиот труд [повеќе](#)

- Нов Вице конзул на Првата детска амбасада во светот Меѓаши во Италија - Н.Е. Ferari Mario [повеќе](#)

- Детската улица се преименува во Тоше Проески [повеќе](#)

- EUROCHILD состојба на децата во Европа, преку бројки [повеќе](#)

Доколку сакате да се одјавите од добивање на информаторот притиснете [тука](#)